



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 21 април 1980

Скопје

Број 14

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

101.

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 42/79) и член 2 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 8/73, 19/75, 25/76 и 22/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се користат и распоредуваат средствата од Републичкиот буџет за 1980 година во вкупен износ од 281.500.000 динари и тоа од:

- | | |
|--|--------------------|
| — позиција 120 — Средства за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката | 173.000.000 динари |
| — позиција 121 — Средства од обврски по користени кредити и позајмици за нестопански инвестиции | 100.000.000 „ |
| — 50% од средствата за амортизација на објекти на републичките органи на управата и републичките организации | 5.000.000 „ |
| — неискористени средства од претходни години | 3.500.000 „ |

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука, наменети за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката, се распоредуваат по одделни корисници и намени и тоа:

- Републичка заедница за насочено образование
 - за изградба и опремување на училишен простор за насоченото образование
 41.000.000 динари
- Републички секретаријат за култура
 - за изградба на Регионален архив во Титов Велес
 - за изградба и опремување на музејска зграда
 - за изградба на спомен-домовите на културата
 2.500.000 „
5.000.000 „
30.000.000 „
- Републичка заедница на културата
 - за изградба и опремување на објекти во областа на културата
 9.740.000 „

- Републичка заедница за здравство и здравственото осигурување
 - за изградба и опремување на простор за здравствена заштита
 95.000.000 „
- Републички комитет за физичка култура
 - за изградба на објекти за физичка култура
 10.800.000 „
- Републичка конференција на Народната техника на СР Македонија
 - за реализација на Програмата за изградба, доградба и опремување на објекти за техничка култура
 2.000.000 „
- Македонски народен театар
 - за довршување на зградата на Македонскиот народен театар
 35.800.000 „
- Извршен совет на Собранието на СР Македонија
 - за изградба на станови за работниците и функционерите во републичката управа
 - за довршување на наменски објекти
 12.000.000 „
6.910.000 „
- Работна организација НИП „Нова Македонија“
 - за реализација на развојната програма
 10.000.000 „
- Републички секретаријат за внатрешни работи
 - набавка на опрема за воведување на матичен број
 13.000.000 „
- Републички секретаријат за здравство и социјална политика
 - учество на градба на објекти за акупунктура
 2.500.000 „
- Републички секретаријат за сообраќај и врски
 - за итни поправки на аеродромот „Скопје“
 2.000.000 „
- Републички секретаријат за информации
 - за довршување на изградбата на работните простории во одделни редакции („Просветена жена“ и Здружението на новинарите на СР Македонија)
 3.250.000 „

Член 3

Средствата распоредени по корисници и намени од член 2 на оваа одлука, освен точките 8 и 10, ќе се обезбедуваат како учество на Републиката во финансирањето на договорните развојни програми и други инвестициони зафати.

Член 4

Распоредот на средствата на крајните корисници од член 2, точка 1 до 6 на оваа одлука ќе го изврши корисникот на средствата.

Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа одлука според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и во сообразност со обезбеденото учество од одделните инвеститори.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-782/1
10 април 1980 година
Скопје

Претседател:
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

102.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на делот II на член 37 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи донесена од работниците во Централното основно училиште „Петар Мусев“ во Богданци, општина Гевгелија, со референдум на 25 февруари 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 февруари 1980 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА делот II на член 37 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесена од работниците во Централното основно училиште „Петар Мусев“ во Богданци, општина Гевгелија, на референдум на 25 февруари 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Петар Мусев“ во Богданци, општина Гевгелија, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решението У. бр. 75/79 донесено на седницата од 12 декември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од самоуправната спогодба со начелото на наградување според трудот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование затоа што при вреднувањето на наставно-воспитните работи и работни задачи се утврдени различни мерила во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот, иако е оценето дека овие работи и работни задачи можат со успех да се вршат со еден од степените на стручна подготовка предвидени со закон.

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна спогодба, во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека во оспорениот член 37 од самоуправната спогодба, во кој е дадена аналитичка процена на работите и работните места по утврдени барања во делот II од овој член, пред да бидат вреднувани одделно сите работи и работни задачи во училиштето, како самостоен и независен

основ за распределба на средствата за личните доходи, надвор од основот сложеност, е предвидена и стручната подготовка која се вреднува со посебен број бодови. Така, работникот со високо образование добива 160, со више 125 и со средно образование 90, квалификуваниот работник 80 и неквалификуваниот 45 бода.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок сепен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа, Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи според вложениот труд од причина што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа Судов утврди дека оспорената одредба од самоуправната спогодба не е во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование затоа што при вреднувањето на наставно-воспитните работи и работни задачи се утврдени различни мерила во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот иако е оценето дека овие работи и работни задачи можат со успех да се вршат со еден од со закон предвидените степени на стручна подготовка.

Судов, исто така, утврди дека оспорената одредба не е во согласност и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд затоа што, покрај утврдените основи за обем, сложеност, одговорност и услови за работа, како посебен основ за утврдување на придонесот на работникот се предвидува и стручната подготовка, затоа што стручната подготовка, како израз на сложеноста на работите и работните задачи, е инкорпорирана во основот сложеност и веќе кога овој основ е предвиден и за него се утврдени мерила, нема место за одделно предвидување на стручната подготовка.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 75/79
29 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

103.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членовите 95 и 122 од Правилникот за работни односи на работниците во Основната организација на здружениот труд „Индустија“ во Пехчево, во состав на Дрвноиндустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп, усвоен на собир на работните луѓе од 18 ноември 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 29 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 95 и 122 од Правилникот за работните односи на работниците во Основната организација на здружениот труд „Индустија“ во Пехчево во состав на Дрвноиндустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп, усвоен на собирот на работните луѓе од 18 ноември 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Индустија“ во Пехчево на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на членовите 95 и 122 од Правилникот за работни односи на работниците во Основната организација на здружениот труд „Индустија“ во Пехчево во состав на Дрвноиндустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за законитоста на оспорените одредби од правилникот со членовите 49 и 74 од Законот за работните односи.

4. Во претходното испитување и на седницата Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен на собир на работниците од 18 ноември 1978 година. Според членот 95 од овој правилник на работниците помлади од 18 години и на работниците кои имаат преку 30 години работен стаж и 55 години живот (мажи) и 25 години работен стаж и 50 години живот (жени), годишниот одмор им се зголемува со по 4 работни дена.

Од друга страна според членот 94 од правилникот работник кој има работен стаж од 25 до 30

години има право на годишен одмор од 28 работни дена. Од тоа произлегува дека годишниот одмор на работниците кои имаат 25 години работен стаж со зголемувањето од 4 дена изнесува 32 работни дена.

Според членот 49 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77), работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 18 а најмногу 30 работни дена. По исклучок годишниот одмор на работникот кој работи под посебни услови на работа, во смислата на член 39 од овој закон (особено тешка и напорна работа, работа под зголемен атмосферски притисок, работа во вода или влага, работа изложена на јонизирачки зрачење, работа во атмосфера загадена со отровни гасови, со отровен прав, работа со нагрizuвачки материјали, работа на летачки персонал и слично), може да трае и над 30 дена но не повеќе од 45 работни дена.

Со оглед на тоа што според членот 95 од правилникот работниците кои имаат 30 години работен стаж и 55 години живот (мажи) односно 25 години работен стаж и 50 години живот (жени) остваруваат право на годишен одмор во траење од над 30 работни дена, односно над пропишаниот законски максимум Судов утврди дека тој член е во спротивност со членот 49 од Законот за работните односи.

Судов исто така утврди дека според членот 122 од оспорениот правилник, на работници кои навршиле 30 години пензиски стаж (мажи) и 25 години (жени), не може да им се намалува учеството во распределбата на средствата наменети за лични доходи поради распоредување на други работи, односно на други работни задачи.

Според членот 74 од Законот за работните односи, работникот со работен стаж над 35 години (маж) односно над 30 години (жена) кој поради намалена работна способност се распоредува на други работи, односно работни задачи има право врз основа на начелата на взаемност и солидарност, а под услови утврдени во самоуправниот општ акт, да учествува во распределбата на средствата за личен доход во висина на просечната аконтација на личниот доход што го остварувал во последните три месеци или последната година, ако тоа за него е поповолно пред да биде распореден на други работи односно работни задачи.

Од оваа законска одредба произлегува обврска за организацијата на здружениот труд со самоуправен општ акт да ги утврди условите за заштита на постарите работници во распределба на личниот доход но при тоа законот предвидел како услов работникот да има работен стаж над 35 години (маж) односно над 30 години (жена).

Со оглед на тоа што со членот 122 од оспорениот правилник е изменет условот предвиден со законот, и како услов е определено работникот да има работен стаж над 30 години (мажи) односно над 25 години (жени) Судов смета дека тој член не е во согласност со членот 74 од Законот за работните односи.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 150/79
29 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

104.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за измена на дел од урбанистичкиот план на град Струмица бр. 01-429/1, донесена од Собранието на општина Струмица на седницата одржана на 10 јули 1974 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 март 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена на дел од урбанистичкиот план на град Струмица бр. 01-429/1, донесена од Собранието на општина Струмица на седницата одржана на 10 јули 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Струмица“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 152/79 од 5 декември 1979 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека со точката 1 на оспорената одлука е извршена измена во деталниот урбанистички план на град Струмица во делот кој се наоѓа северно од улицата „Димитар Цветанов“ од осовинската точка 109-б до осовинската точка 7 и западно од улицата „Климент Охридски“ од осовинската точка 7 спрема точка 6. Измената се состои во тоа што, место предвидените станбени згради (индивидуална и општествена), на означеното место со одлуката е предвидена површина за дрвна индустрија. Потоа Судов утврди дека со точката 2 од одлуката е усвоено детално урбанистичко решение за дел од урбанистичкиот план јужно од локацијата на „Жито Македонија“ во кое е предвидена изградба на објекти за прехранбена индустрија. Судов исто така утврди дека во постапката за донесување на оспорената одлука не бил обезбеден јавен увид и не била организирана јавна расправа.

Согласно ставот 1 на член 33 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, урбанистичките планови можат да се изменат и дополнат доколку битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако е неопходно поради дејство на виша сила. Измените и дополнувањата на урбанистичките планови од член 33 од законот, според членот 35 од овој закон, се вршат во постапка за донесување на плановите, а во постапката за донесување, согласно членот 30 од законот, урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и се организира јавна расправа. Само по исклучок, кога во прашање се измените во планот за реализација утврдени во членот 34 од законот, односно кога е во прашање измена од помал обем, не е неопходно обезбедување јавен увид и организирање јавна расправа. Во членот 34 од законот како измени во планот за реализација од помал обем се наведени: измена на габаритот на објектот, доградба и надградба на објектот, измена на намената на објектот и нивелационата и регулационата линија. Според мислењето на Судов, измената во планот за реализација извршена со точката 1 на оспорената одлука, не може да се поистовети ниту со една од измените предвидени во членот 34 од законот, поради што Судов смета дека таа измена не е од помал обем. Според тоа во конкретниов случај било неопходно на донесување на оспорената одлука да и претходи јавен увид и организира јавна распра-

ва. Исто така Судов смета дека и во поглед на точката 2 од оспорената одлука било задолжително обезбедувањето јавен увид и јавна расправа, затоа што со неа е усвоено детално урбанистичко решение односно план за реализација.

Со оглед на тоа што во конкретниов случај на измената во планот за реализација извршена со точката 1 од оспорената одлука не и претходел јавен увид и организирана јавна расправа, а не е во прашање измена од помал обем, како и со оглед на тоа што на планот за реализација усвоен со точката 2 од оспорената одлука не му претходел јавен увид и јавна расправа, Судов оцени дека оспорената одлука не е во согласност со членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 152/79

6 март 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

105.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на алинејата 4 и 5 на член 69 од Правилникот за работни односи од 11 декември 1978 година, донесен од работниците во Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка Струмица, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 март 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 4 и 5 на член 69 од Правилникот за работни односи од 11 декември 1978 година, донесен од работниците во Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка Струмица.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка Струмица на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 88/79 од 19 декември 1979 година, поведе постапка за оценување законитоста на алинеите 4 и 5 на член 69 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за согласноста на означените одредби од правилникот со ставот 1 на член 24 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77).

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во ставот 1 на член 69 од Правилникот за работни односи на Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка во Струмица е определено работникот во текот на обавувањето на работите и работните задачи да може да биде распореден привремено без негова согласност на други работи и работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа, само во исклучителни околности, а особено: 1) во случаите на виша сила која настанала или непосредно претстои да настане (поплава, земјотрес, пожар); 2) несреќа која настанала или непосредно претстои да настане; 3) заради отстранување на ненадејни кварови; 4) замена на ненадејно отсутен работник; и 5) заради отстранување на моментално зголемен обем на работа на благатајните при исплатување на личните доходи од организациите, откуп на земјоделски производи и друго.

Според ставот 1 на член 24 од Законот за работните односи работникот е должен привремено да ги врши работите, односно работните задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа само во исклучителни околности утврдени во самоуправниот општ акт во основната организација и тоа додека траат тие околности, а особено: во случај на виша сила, несреќа која настанала или која непосредно претстои и слично.

Од наведените одредби на членот 24 од Законот за работните односи се гледа дека е законска обврска, во исклучителни околности, работникот привремено да врши и работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка. Притоа законот наведувајќи ги како особено исклучителни околности случаите на виша сила и несреќа која настанала или претстои да настане, остава други исклучителни околности да бидат утврдени во самоуправниот општ акт во основната организација. Но, според мислењето на Судов, оваа законска одредба не смее да се сфати така што утврдувањето на исклучителните околности во самоуправниот општ акт може да се врши сосем произволно. Судов смета дека како исклучителни би можеле да бидат определувани само оние околности кои не можат да се предвидат, кои претставуваат несекојдневни настани, со еден збор околности кои излегуваат од рамките на она што претставува познати и редовни околности за нормално одвивање на процесот на работата. Во конкретниов случај околностите наведени во алинеите 4 и 5 на оспорениот член 69 од правилникот, според мислењето на Судов, не можат да се означат како исклучителни околности затоа што не се непредвидливи. Отсуствувањата на работниците, макар биле понекогаш и изненадни, се појави кои треба секогаш да се имаат предвид, па за отсутниот работник би требало да биде предвидена замена, односно замена со работник кој има иста стручна подготовка. Судов исто така смета дека во смислата на ставот 1 на член 24 од Законот за работните односи, како исклучителна околност не може да се предвиди ни повремено зголемениот обем на работата на благајничните шалтери при исплатувањето на личните доходи на работниците, како и при откупот на земјоделски производи, затоа што, тоа се околности кои се јавуваат и повторуваат во одредено време, поради што се предвидливи, па организирањето на работниот процес би требало навреме да биде прилагоден на тие потреби.

Со оглед на тоа што во алинеите 4 и 5 на членот 69 од означениот правилник како случаи во кои може работникот привремено да биде распореден на работно место кое не одговара на неговата стручна подготовка, се предвидени и такви околности кои всушност не претставуваат исклучителни околности, Судов оцени дека овие одредби од правилникот не се во согласност со ставот 1 на член 24 од Законот за работните односи.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 88/79

6 март 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

106.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 79 од Правилникот за распределба на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и останатите лични примања од 30 декември 1977 година донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Минерална вода и CO₂“ с. Медитлија во состав на Лозаровинарскиот комбинат „Лозар“ во Битола, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од

Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 март 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 79 од Правилникот за распределба на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и останатите лични примања од 30 декември 1977 година, донесен со референдум од работниците во Основната организација на здружениот труд „Минерална вода и CO₂“ с. Медитлија во состав на Лозаровинарскиот комбинат „Лозар“ во Битола, во делот во кој е определено за работа во денот на неделен одмор (недела) на работникот да му се исплатува за 50% зголемена дневница.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Минерална вода и CO₂“ с. Медитлија во состав на Лозаровинарскиот комбинат „Лозар“ во Битола, на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод иницијативата на работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Минерална вода и CO₂“ с. Медитлија, со решение У. бр. 202/79 од 31 јануари 1980 година поведе постапка за оценување законитоста на членот 79 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што со основ се постави прашањето дали овој член од правилникот е во согласност со членот 83 од Законот за работните односи.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во оспорениот член 79 од правилникот е определено за работа на ден на неделен одмор (недела) на работникот да му се исплатува зголемена дневница за 50% и во текот на неделата да му се обезбеди користење на неделниот одмор во друг ден.

Согласно ставот 1 на член 46 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77) работникот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато. Согласно ставот 2 на овој член од законот ако е неопходно работникот да работи на денот на неделен одмор таквиот одмор му се обезбедува во текот на истата или наредната работна седмица.

Според членот 83 од означениот закон зголемена аконтација на личниот доход на работникот му припаѓа за работа во деновите на празниците кога не се работи, за нокна работа и за работа подолга од 42 часа во неделата, во висина утврдена со самоуправниот општ акт, во согласност со општествениот договор и самоуправната спогодба.

Од наведените одредби на Законот за работни односи произлегува дека работникот во една работна седмица има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа. Доколку работникот не го користел неделниот одмор во отпределениот ден поради тоа што било неопходно да работи на тој ден, тогаш организацијата е должна да му обезбеди тој одмор да го користи во друг ден. Со оглед на тоа што обезбедувањето на неделен одмор за работникот законот го предвидува како задолжително, според мислењето на Судов, нема основ за работа на тој ден работникот да добие зголемена аконтација на личниот доход. Освен тоа основите за добивање зголемена аконтација на личниот доход ги определил Законот за работните односи во членот 83, и затоа Судов смета дека организациите на здружениот труд не се овластени да предвидуваат други основи. Како што може да се види во овој член од законот како основи за зголемена аконтација на личниот доход на работникот се предвидени работата во денови на празниците во кои не се работи, нокната работа и работата подолга од 42 часа во неделата. Работниците, согласно овој член од законот, самостојно ја утврдуваат само висината на зголемената аконтација на личниот доход, а не и основите.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од правилникот е предвидено за работа во ден на неделен одмор на работникот да му се исплатува зголемена дневница за 50%, Судов оцени дека таа не е во согласност со членот 83 од Законот за работните односи.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 202/79
13 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

107.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците во Централното основно училиште „Дедо Ило Малешевски“ во Берово, донесена на собирот на работните луѓе одржан на 12 април 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15, членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 март 1980 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците во Централното основно училиште „Дедо Ило Малешевски“ во Берово, донесена на собирот на работните луѓе одржан на 12 април 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Дедо Ило Малешевски“ во Берово, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 221/79 донесено на седницата од 10 јануари 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената методологија со начелото на наградување според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование, како и за нејзината согласност со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ја оспорената методологија, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека според нејзиниот оспорен член 38, секој работник во училиштето е должен постојано да се усовршува и дообразува. За секој стекнат степен на образование работникот има право на зголемена аконтација на личниот доход и тоа за средна стручна подготовка 60 бода, за виша 125 и за висока 190 бода.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи

за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд затоа што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што за работниците кои изведуваат настава во училиштето со членот 38 од оспорената методологија се предвидени различни мерила односно утврден е различен износ на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот, иако со законот е оценето дека со еден од предвидените степени на стручна подготовка може со успех да се изведува наставата во основните училишта, Судов утврди дека оваа одредба од методологијата не е во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

5. Понатаму, Судов утврди дека оспорениот акт е донесен на собир на работните луѓе.

Според ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација, покрај другото, со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорената методологија се регулираат прашања од областа на личните доходи и е донесена на собир на работните луѓе, а не со референдум, Судов утврди дека таа не е во согласност со Законот за здружениот труд. Ова затоа што референдумот, како форма во која работниците непосредно одлучуваат за најважните односи во организацијата на здружениот труд и во кој интензитетот на волјата на здружените работници доаѓа до најпотполни израз, претставува значително посигурен облик за изразување на правата волја и мислење на здружените работници, отколку собирот на работните луѓе.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 221/79
6 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

166.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодби за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставникот на производството и претставниците на потрошувачите на добиточна храна од индустриско потекло склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СОНЧОГЛЕДОВАТА САЧМА

1. Претставникот на производството на сончогледова сачма ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — ООЗТ Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес и претставниците на потрошувачите на тој производ (земјоделско-индустриски комбинати, живинарски фарми, сточарски ООЗТ, земјоделски задруги и др.), на 29. VII. 1979 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени на сончогледова сачма со која цената се зголемува од 2,80 на 3,10 дин./кг. ринфуз.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар со решение бр. 15-18/14 од 19 март 1980 година.

3. Оваа спогодба ќе се применува наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Производител:

ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — ООЗТ Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес.

Потрошувачи и преработувачи (потписници 35):

— Земјоделско-индустриски комбинати (ООЗТ фабрики за добиточна храна и живинарски фарми) во Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Скопје, Струмица, Свети Николе, Титов Велес, Кочани, Винаца, Неготино, Делчево, Валандово, Берово, Кавадарци;

— Земјоделски задруги и стопанства во с. Дихово, во Гостивар, во Крива Паланка, во с. Челопек, во Галичник, во Лазарополе, во с. Ракотинци, во с. Драгоєво, во с. Трница, во с. Маврово;

— Преработувачки организации: „Жито Продукт“ — Свети Николе, „Жито Вардар“ — Титов Велес, „Жито Прилеп“ — Прилеп, „Жито Македонија“ — Скопје, „Жито Скопје“ — Скопје;

— Прометни организации: „Макоплод“ — Скопје, „Славија“ — Скопје, „Центро-Промет“ — Прилеп, „Прехрана“ — Битола, „Стокопроект“ — Скопје.

167.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодби за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставникот на производството и претставниците на потрошувачите на добиточна храна од индустриско потекло склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕМИКСИТЕ ВАМИДО Ж-4/а 0,5% И ВАМИДО Ж-1/а 0,5%

1. Претставникот на производството на премикси за добиточна храна „Алкалоид“ — Хемиско фармацевтска козметичка индустрија — Скопје и претставниците на потрошувачите на премиксите за добиточна храна (земјоделско-индустриски комбинати, живинарски и други фарми, сточарски ООЗТ, земјоделски и други задруги и прометни организации), на 26. VII. 1979 година, склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени на премиксите, со која цените на премиксите се менуваат:

— Премиксот Вамидо Ж-4/а 5% од 22,00 на 25,30 дин./кг.

— Премиксот Вамидо Ж-1/а 5% од 40,00 на 47,20 дин./кг.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар со решение бр. 15-18/15 од 19 март 1980 година.

3. Оваа спогодба ќе се применува наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Производител:

„Алкалоид“ — Хемиско фармацевтска козметичка индустрија — Скопје.

Потрошувачи и преработувачи (потписници 27):

— Земјоделски задруги, сточарски задруги и стопанства во Гостивар, Кичево, с. Дихово, Крива Паланка, с. Челопек, с. Драчево — Скопско, Галичник, Лазарополе, Зелениково, Ракотинци и др.

— Живинарски фарми во Охрид, Ресен, с. Белимбегово.

— Земјоделско-индустриски комбинати (ООЗТ — сточарство и фабрики за добиточна храна) во Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Пехчево, Гевгелија, Куманово, Струмица, Свети Николе, Титов Велес, Кавадарци, Кочани, Неготино, Винаца.

— Прометни организации во Скопје и Прилеп.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

168.

Врз основа на член 188 точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 март 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ

Член 1

Со оваа одлука се усогласуваат старосните, инвалидските и семејните пензии според одредбите на член 135 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување врз основа на разликите што настанале во односите меѓу нивоата на пензиите остварени во одделни периоди.

Член 2

Усогласувањето на пензиите во смисла на член 1 од оваа одлука се врши на тој начин што старосните, инвалидските и семејните пензии определени од пензиска основа во која се влезени личните доходи остварени заклучно со 31 декември 1965 година, како и пензиите остварени според прописите кои важеа до 31 декември 1964 година, односно до 31 декември 1972 година, определени од пензиската основа утврдена според категоријата на работите и работните задачи и утврдениот пензиски стаж, се зголемуваат за заостанувањето на односот на овие пензии со просечниот личен доход во СР Македонија во 1965 година и односот меѓу износот на истите пензии за месец декември 1978 година и просечниот личен доход во СР Македонија во 1977 година, ако тоа заостанување и поголемо од 2%.

Според оваа одлука се усогласуваат и семејните пензии кои се определени од старосна или инвалидска пензија од став 1 на овој член.

Усогласувањето на пензиите од став 1 на овој член не може да биде поголемо од 12%.

Член 3

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензијата по оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, што на корисникот на пензија му следува за месец декември 1979 година.

Член 4

Зголемувањето на пензијата по оваа одлука следува од 1 јануари 1980 година.

Член 5

Според одредбите на оваа одлука не се усогласуваат пензиите на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година кои се усогласени според член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, корисниците на пензија кои работеле на определени должности во органите за внатрешни работи и други изедначени во правата со нив, и исклучително признаените пензии според член 80 и 132 од Законот за пензиското осигурување.

Член 6

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност без донесување решение, со тоа што корисниците на пензија на соодветен начин ќе се известат за усогласувањето на нивните пензии, со поука дека можат да поднесат барање за донесување решение за висината на усогласената пензија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-590/1
12 март 1980 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

169.

Врз основа на член 179 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 233 и 235 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 март 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО НЕВРАБОТЕНИ ДОДЕКА ПРИМААТ ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основата и стапката за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата привремено невработени додека примаат паричен надоместок за време на привремената невработеност, како и начинот на востановувањето и престанокот на својството на осигуреник на овие лица.

Член 2

Основа за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата од член 1 на оваа одлука е личниот доход од кој е определен паричниот надоместок за време на привремената невработеност.

Член 3

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата од член 1 на оваа одлука се плаќа по стапка од 6% од основата определена со член 2 на оваа одлука.

Член 4

Востановувањето и престанокот на својството на осигуреник на лицата од член 1 на оваа одлука се врши според Законот за матична евиденција на осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 5

Обврзници за плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата од член 1 на оваа одлука се општинските самоуправни интересни заедници за вработување.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-593/1
12 март 1980 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

170.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 29 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1980 ГОДИНА НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1980 година се определува во висина од 7,80% од бруто личниот доход и другите примања. Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од Номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од Номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно месечниот просечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник — за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка, утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за лицата пријавени кај Заедницата за вработување кои примаат паричен надоместок на име привремено безработни лица, како и за лицата уживатели на пензија се определува во висина од 11,62% од нето примањата.

За лицата пријавени кај Заедницата за вработување, основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување, по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа по стапки односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните приходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25% — приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и

— 75% — приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

Член 7

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% — за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 44% — за здравствена заштита којашто самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 8

Придонесите се пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, со статут и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-13/6

29 февруари 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалки, с. р.

171.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 29 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП ЗА 1980 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 13,82% од катастарскиот доход.

2. Паушалниот придонес за здравствено осигурување по осигуреник изнесува 154 динари.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за здравствено осигурување по 305 динари годишно по член.

II

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 70% приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и

— 30% приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

III

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат и тоа:

— 60% за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 40% за здравствената заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-13/7

29 февруари 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалки, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

172.

Врз основа на член 34 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 28 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕКАРСТВА

I

За користење на лекарства, осигурениците учествуваат со сопствени средства во висина од 10 динари по издаден лек.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1980 година.

Бр. 04-12/7

28 февруари 1980 година

Винаца

Претседател,
Боро Панов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — БАЛАНДОВО**173.**

Врз основа на член 10 точка 5 и 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Собранието на СИЗ на станувањето — Баландово, на седницата одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТАПКАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1980 ГОДИНА****Член 1**

Се утврдува висината на придонесот за станбена изградба, и тоа:

— од бруто личниот доход на работните луѓе во организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници и здруженија изнесува 6%.

Член 2

Средствата на Заедницата на станувањето ги обезбедуваат работните луѓе со придонесот на личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од став 1 претставува бруто личниот доход.

Член 3

Основица за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците вработени кај работни луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица е бруто личниот доход на работниците.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба е и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СРМ за пензионерите корисници на правото на пензиско и инвалидско осигурување.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Средствата кои ќе се соберат врз основа на оваа одлука се распоредуваат на начин како што следува:

1. за потребите на работните организации и другите здружувачи жиро сметка 41300-662-1-21, 19%;
2. за станбена изградба на учесниците во НОВ — жиро-сметка 41300-662-2-21, 6%;
3. за солидарна станбена изградба — жиро-сметка 41300-662-3-21, 50%;
4. за изградба на комуналии — жиро-сметка 41300-781-37, 25%.

Член 6

Средствата од член 5 точка 1 од оваа одлука се распоредуваат за:

1. општествена станбена изградба, 100%.

Член 7

Средствата од член 5 точка 2 од оваа одлука се користат согласно програмата за станбена изградба на учесниците во НОВ на следниот начин:

1. за кредитирање на индивидуалната станбена изградба на учесниците во НОВ, 85%;
2. за републички солидарен фонд, 15%.

Член 8

Средствата од член 5 точка 3 од оваа одлука ќе се користат според програмата за солидарна станбена изградба и тоа:

1. за општествена станбена изградба, 100%.

Член 9

Средствата од член 5 точка 4 ќе се користат за комунални објекти во градот врз основа на програмата на Собранието на општина Баландово.

Член 10

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-14/1 од 27. II. 1979 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1980 година.

Бр. 02-20/1

27 февруари 1980 година

Баландово

Претседател,
Киро Гошев, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ****174.**

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76) член 90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и остварување на трошоците за закоп во случај на смрт на осигурените лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп се утврдува во следните износи:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 година возраст 825 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст, 1.265 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст, 1.815 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст, 2.310 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство, за време на привремениот престој во странство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се определува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатско-конзуларното претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

Барањето за исплата на надоместокот на трошоците за закоп стасува на денот на смртта на осигурените лица.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1980 година.

Бр. 0201-174/9

21 февруари 1980 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

175.

Врз основа на член 13 од Самоуправната спогодба за утврдување на меѓусебните права, обврски и одговорности на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци и Стручната служба на Заедницата, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 21 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО, РАБОТНИЦИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА И ЧЛЕНОВИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ СОВЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА „НОВ ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ ВО КАВАДАРЦИ

Член 1

За учество во работата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци (во натамошниот текст: Собранието на Општинската заедница) и неговите органи и тела, како и за вршење на други задачи за Општинската заедница, на делегатите што ги именува Собранието на Општинската заедница им припаѓа надоместок на патни трошоци, дневници и надоместок за изгубен личен доход односно заработувачка.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на патните исправи без разлика дали делегатот пешачи, користи јавен сообраќај или сопствено возило.

Член 3

Нема да се исплатува превоз на делегатите од Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ.

Член 4

Трошоците за изгубена заработувачка изнесуваат 150 динари, а дневницата изнесува 80 динари било во каква дејност да е вклучен делегатот, со исклучок ако делегатот е во работен однос во месното каде што се врши службеното дејствие.

Член 5

На лица делегати кои се во работен однос може да им се исплати и разлика на личен доход во висина на нивната просечна дневна заработувачка, доколку организацијата каде што работат за тој ден не им исплати личен доход. За исплата на разлика во личен доход делегатот поднесува потврда за изгубена дневна заработувачка издадена од организацијата каде што работи.

Член 6

За службено патување на делегатите, работниците во Стручната служба и лицата членови на

инвестиционата група им припаѓа дневница и надоместок за превоз, резервација на местото и превоз на багажот ако за тоа посебно се наплатува.

Член 7

Службеното патување го одредува секретарот, претседателот на инвестиционата група или лице овластено за потпишување налог за службено патување.

Член 8

Службеното патување во земјата не може да трае подолго од 30 дена. Во исклучителни случаи, ако по потреба на службата тоа го бараат, службеното патување може да трае најдолго до 60 дена. Во тој случај лицето овластено за издавање наредба за службено патување донесува посебно решение.

Член 9

Дневницата за службено патување изнесува:

1. за подрачјето на Заедницата во оддалеченост над 20 км., 130 дин., а без ноќевање намалено за 30%;
2. за подрачјето на СР Македонија, 264,00 дин., а без ноќевање намалено за 30%;
3. за подрачјето на СФРЈ, 446,50 дин., а без ноќевање намалено за 30%;
4. за подрачјето надвор од СФРЈ т. е. во странство надоместокот на трошоците за службено патување ќе се определува според прописите што важат за органите на управата.

Трошоците за ноќевање се признаваат одделно, врз основа на поднесена сметка, но износот на дневницата и хотелската сметка заедно не може да го надмине износот 15% од просечниот личен доход во стопанството на Републиката од претходната година.

Дневницата за службено патување на семинар, советување и слично заедно со хотелските сметки изнесува:

— за подрачјето на СРМ 14%, а за подрачјето на СФРЈ 15% од просечниот личен доход во стопанството на Републиката од претходната година, а исплатата се врши без поднесување на хотелски сметки.

Член 10

Дневницата се пресметува од часот на поаѓањето на службеното патување до часот на враќањето и тоа:

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за остатокот на времето над 12 часа;
2. половина дневница, за остатокот на времето од 8 до 12 часа, а кога тоа време е поминато на пат ноќе од 22 до 6 часот и за остатокот од 6 до 8 часот;
3. цела дневница се пресметува и за времето поминато на патување ако трае 12 часа, а половина дневница за времето поминато на службено патување што трае над 8 часа.

Член 11

Надоместокот на име патни трошоци на работникот, делегатот на Собранието и членот на Советот за изградба на Здравствен дом во Кавадарци му се признава во висина на стварно направените трошоци за превоз. Надоместокот на патни трошоци се признава во висина на износот на патната исправа (возен билет).

Член 12

Во случај на употреба на сопствено возило за превоз на делегатот, работникот и лицето — член на Советот за изградба на Здравствен дом во Кавадарци му се признава надоместок за превоз 3,35 дин. по изминат километар, со тоа што паушално плаќање на овој надоместок не се дозволува.

Член 13

Делегатот на Собранието, работникот во Стручната служба и лицето — член на Советот за изградба на Здравствен дом во Кавадарци кој се уп

тува на службено патување има право да користи превозно средство и тоа:

- прва класа воз, на релација преку 100 км.;
- втора класа воз, на релација до 100 км.;
- авион, кола за спиење се користи доколку во налогот патување е определено да се користи.

Патничка кола во приватна сопственост за службени цели може да се користи само ако е дадено писмено одобрение од лицето надлежно за издавање на патен налог.

Член 14

Во случај на потреба да се ангажираат надворешни стручни соработници (лица) за потребите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци се исплатува дневница, но при тоа износот на дневницата заедно со хотелската сметка не смее да биде поголем од 15% од просечниот личен доход во стопанството на Републиката во претходната година.

Член 15

При враќањето од службен пат лицето е должно да поднесе патни сметки во рок од 48 часа, како и писмен извештај за извршената задача.

Член 16

Одлуката влегува во сила со денот да донесувањето, а ќе се применува од 1. III. 1980 година.

Член 17

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат сите акти со кои се регулирала оваа материја.

Бр. 0201-174/16

21 февруари 1980 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 176.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и на Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основницата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основница е личниот доход на работникот, но не помалку од следниот износ:

- за неквалификувани работници — 2.500,00 динари;
- за полуквалификувани работници — 2.900,00 динари;
- за квалификувани работници — 3.400,00 динари;

- за висококвалификувани работници — 4.200,00 динари;
- за домашни помошнички — 2.500,00 динари;
- за лица на доброволна практика (волонтери) — 3.400,00 динари.

Член 3

За учениците во стопанството, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец основница е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

- за прва година — 300 динари;
- за втора година — 450 динари;
- за трета година — 600 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 113

27 февруари 1980 година

Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

177.

Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 25 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот и употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начинот пропишан со Законот, Статутот и Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на Заедницата.

Надоместок на превозни трошоци

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица за случаите предвидени во Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовните средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица и кога поради итноста на случајот или здравствената состојба по налог на лекар или здравствена организација превозот е извршен со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен наод на лекар или здравствена организација, оправданоста на превозот на превозните средства дополнително ја цени Лекарската комисија со претходно прибавено мислење од лекар-поединец кој ја пружал здравствената заштита на осигуреното лице.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува по Правилникот според најкусата релација, и тоа по основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се смета:

1. кога патувањето се врши со железница, осигуреното лице има право на полната цена на чинењето на брзи воз од II класа;

2. кога патувањето се врши со автобус, осигуреното лице има право на полна цена на чинењето на превозот;

3. кога патувањето се врши во речниот и поморскиот сообраќај, осигуреното лице има право на полната цена на чинењето од II класа.

Кога на иста релација постојат железнички, автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најкусата релација и најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигуреното лице во износ од 25% од цената на бензинот на километар, кога колата за брза помош не била во состојба превозот да го изврши.

Член 4

Ако осигуреното лице има право на бесплатно возење по посебни прописи, при користењето на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита надвор од одредбите на Правилникот за начинот на користењето на здравствената заштита или по избор, не му припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за упатување во друго место поради специјалистички преглед, важи по правило, само за едно патување. Доколку лекарот — специјалист кај кого осигуреното лице е упатено најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, упатот важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице од претходниот став е упатено односно врз основа на упатот преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време сè додека не заврши испитувањето односно лекувањето.

Висината на надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место

Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице, припаѓа и тоа:

1. во подрачјето на Основната заедница, ако во еден правец е подалеку од 15 км., во износ од 50,00 динари;

2. во подрачјето од една во друга општина на Општинската заедница, во износ од 63,00 динари;

3. во сите други места во земјата, освен во републичките и покраинските центри, во износ од 100,00 динари;

4. во сите републички и покраински центри во земјата, во износ од 126,00 динари.

Ако здравствената работна организација го задржи осигуреното лице повеќе од еден ден за амбулантно-поликлиничко лекување, во тој случај осигуреното лице има право на надоместок на име трошоци за исхрана и сместување, покрај надоместокот предвиден во претходните точки 3 и 4 плус по 66,00 дин. за секој ден.

За деца до навршена 7 годишна возраст ќе се исплатува 50% од износот предвиден во точка 1—4 од овој член.

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување му припаѓа на осигуреното лице во полн износ, ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа. односно половина од износот, ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не преноќева за време на патувањето, износот на надоместокот предвиден од точка 1—4 од овој член се намалува за 30%.

Член 8

Барањето за надоместок на трошоците за превоз и барањето за надоместокот на име исхрана и сместување стасува првиот нареден ден по извршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 9

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 10

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица („Службен весник на СРМ“, бр. 13/79).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1979 година.

Бр. 02-396/1

25 февруари 1980 година

Струмица

Претседател

Илија Петров, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Гаши Нихад од Горче Петров, против тужениот Зилбеар Каримани од Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 22, сега на привремена работа во Западна Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Зилбеар Каримани да се јави пред судот, достави адреса или определи полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1445/79.
(28)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за оспорување на татковство од страна на тужителот Михајловски Васов Душан од село Доброште, против тужената Николовска Милица од село Доброште и Николовски Ставре од село Доброште, а сега со непозната адреса во НР Романија. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот Николовски Ставре од село Доброште, а сега со непозната адреса во НР Романија, по објавувањето на огласот, да се јави во

Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 114/80. (26)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Округлиот печат под назив: „Комбинирана детска установа „Весели цветови“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1173)

Округлиот печат под назив: „Фудбалски клуб „Бунарџик“, с. Бунарџик — Скопје“, се огласува за неважен. (1198)

Округлиот печат под назив: „Основно училиште „Никола Вапцаров“ — Скопје РО во основање“, се огласува за неважен. (1393)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Гулаб Јовчески, ул. „М. Пијаде“ бб, Прилеп. (808)

Воена книшка на име Рафиз Шабани, с. Слупчане, Куманово. (812)

Воена книшка на име Љубомир Јовановски, с. Дорфулија, Свети Николе. (862)

Воена книшка на име Кенан Сулејмани, ул. „Ј. Сандански“ бр. 5, Куманово. (918)

Воена книшка на име Димче Настевски, ул. „Б. Каракостев“ бр. 63, Титов Велес. (954)

Воена книшка на име Трајко Ѓорѓиев, ул. „Н. Карев“ бр. 12, Кавадарци. (955)

Воена книшка на име Веап Камбери, с. Палатица, Тетово. (959)

Воена книшка на име Дехар Азири, ул. „109“ бр. 22, Тетово. (967)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште, издадено од Осумгодишното училиште „А. С. Кикиш“, Тетово на име Сала Деир Азиз, ул. „103“ бр. 16, Тетово. (981)

Воена книшка, издадена од Воен округ — Сплит (ВИС) Далмација на име Елези Сефер, с. Бедиње, бр. 82, Куманово. (1012)

Воена книшка, издадена од ВП 5138/81 на име Џеват Невзади, с. Ваксинце, Куманово. (1013)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Куманово на име Ридван Демири, с. Слупчане, Куманово. (1014)

Свидетелство за VIII одделение на име Верица Грковска, с. Ратеве, Берово. (1015)

Воена книшка на име Зулкуфли Сулејмани, с. Боговиње, Тетово. (1023)

Воена книшка на име Богдан Аранчески, ул. „V прилепска бригада“ згр. III/12, Прилеп. (1037)

Воена книшка на име Димо Недев, ул. „Брушанска населба“ бб, Кавадарци. (1054)

Воена книшка на име Зулбеари Беџети, с. Боговиње, Тетово. (1060)

Воена книшка на име Џемаил Мурати, с. М. Речица, Тетово. (1101)

Воена книшка на име Хамит Хисмани, с. Шипковица, Тетово. (1102)

Воена книшка на име Димитрија Смуѓрески, с. Обршани, Прилеп. (1116)

Воена книшка на име Камбер Медимовски, ул. „Козјак“ бр. 58, Битола. (1125)

Воена книшка на име Бекир Асани, с. Боговиње, Тетово. (1162)

Воена книшка на име Шаип Рашити, ул. „Трст“ бр. 28, Куманово. (1180)

Воена книшка на име Димитрија Стојанов, ул. „Кежовица“ бр. 26, Штип. (1218)

Воена книшка на име Џемаили Велули, ул. „Бл. Тоска“, кула V/28, Тетово. (1299)

Воена книшка, издадена од Секретаријат за народна одбрана — Куманово, на име Зафировски Новко Русе, с. Романовце, Куманово. (1328)

Воена книшка на име Трајко Лукатовски, ул. „Бл. Тоска“ бр. 9, ст. 7, Тетово. (1352)

Воена книшка на име Димитрија Најдоски, ул. „11 Октомври“ бр. 91, Прилеп. (1397)

Воена книшка на име Асан Фетиши, с. Требош, Тетово. (1432)

Воена книшка на име Саве Пешов, с. Амзабегово, Свети Николе. (1448)

Воена книшка на име Јовевски Миланов Драган, ул. „Београдска“ бр. 175, Титов Велес. (1459)

Воена книшка на име Блашко Димитар Јованов. Штип. (1488)

Воена книшка на име Миодраг Цаневски, с. Требош, Тетово. (1502)

Воена книшка на име Зекир Зекиров, ул. „Бл. Страчков“ бр. 64, Титов Велес. (1533)

Воена книшка на име Казим Адеми, с. Пирок, Тетово. (1558)

Воена книшка на име Александар Митриќески, ул. „Орде Чопела“ бр. 82, Прилеп. (1593)

Работна книшка, издадена од Заводот за вработување — Титов Велес на име Цвета Стефанова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48, Титов Велес. (1604)

Воена книшка на име Демир Сефери, с. Шипковица, Тетово. (1625)

Воена книшка, издадена од Ваљево на име Додиќ Здравко Стеван, ул. „Драган Стопаревик“ бр. 61, Куманово. (1645)

Воена книшка, издадена од ВП 6808, Нови Сад на име Божин Трајковски, Кратово. (1662)

Воена книшка, издадена од Воен отсек на општина Брод Македонски на име Богданоски Настов Бранко, с. Здуње, Брод Македонски. (1665)

Воена книшка на име Борис Куќески, ул. „Егејска“ бр. 100-м, Прилеп. (1680)

Воена книшка на име Трајко Трајковски, с. Ропотово, Прилеп. (1697)

Воена книшка на име Телат Бекири, с. Челопек, Тетово. (1710)

Воена книшка на име Киро Темелков, ул. „Киро Спанцов“ бр. 45, Кавадарци. (1819)

Свидетелство и диплома на име Иќерем Љуџифиј, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 258, Тетово. (3183)

Работна книшка на име Иќерем Љуџифиј, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 258, Тетово. (3183-а)

Земјоделска здравствена легитимација на име Разије Идризи, с. Палатица, Тетово. (3184)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Шуип Зибири, с. Д. Палчиште, Тетово. (3185)

Диплома од IV клас гимназија, издадена од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Неџат Абди, с. Каменјане, Тетово. (3186)

Свидетелства од I и II клас, издадени од ЦСНО „Злате Малакоски“ на име Шаини Музафер, с. Равен, Гостивар. (3187)

Три свидетелства, издадени од Економското училиште „М. Ч. Филиповски“ од Гостивар на име Матевска Донка, ул. „Маршал Тито“ бр. 77, Тетово. (3188)

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Меисир Даути, ул. „Н. Парапунов“ бр. 70, Гостивар. (3189)

Свидетелство за I клас на име Зарије Фејзулаи, ул. „ЈНА“ бр. 127, Гостивар. (3190)

Свидетелство за II година на име Миленко Јовановски, ул. „Ж. Брајковски“ бр. 21, Гостивар. (3191)

Свидетелство на име Екрем Хасани, с. Градец, Гостивар. (3192)

Свидетелство на име Ѓорѓи Пармачки, с. Будимарци, Берово. (3193)

Свидетелство за II клас, издадено од ЧЦСО Методи Митевски — Брицо — Делчево на име Митевски Лазо, с. Киселица, Делчево. (3194)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Садри Тофов, Скопје. (3195)

Воена книшка, издадена од Краљево на име Вlado Поповски, Скопје. (3196)

Ученичка книшка на име Славица Миленковска, с. М. Нагоричани, Куманово. (3197)

Свидетелство за I година на име Сузана Јовеска, ул. „Будимаш“ бр. 11/2, Прилеп. (3198)

Свидетелство, издадено од Средното земјоделско училиште „Јосиф Јосифовски—Свештарот“ — Ресен на име Валконовски Гоше Томе, Ресен. (3200)

Свидетелство за VII одделение на име Берзат Јонузи, с. Боговиње, Тетово. (3200)

Свидетелство за III и IV клас и диплома на име Авни Ислами, ул. „Ван Вардарска“ 66, Тетово. (3202)

Диплома на име Тахир Аслани, с. Камењане, Тетово. (3202)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мемет Бесима Асани, с. Раковец, Тетово. (3203)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мемет Накиља Асани, с. Раковец, Тетово. (3204)

Свидетелство за IV година на име Шериф Сефери, с. Шипковица, Тетово. (3205)

Воена книшка на име Ејуп Ајдини, с. Шипковица, Тетово. (3206)

Работна книшка на име Несими Азбије, Тетово. (3207)

Уверение за слаткар на име Фарадин Билали, с. Четране, Гостивар. (3208)

Свидетелство за I клас на име Јулзим Шабани, Гостивар. (3209)

Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома на име Скендер Билали, с. Равен, Гостивар. (3210)

Свидетелство за IV одделение на име Сејдо Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (3211)

Свидетелство за IV одделение на име Нури Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (3212)

Индекс, издаден од Земјоделскиот факултет на име Пецо Кочовски, Скопје. (3213)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Моша Пијаде“ на име Стојанка Додевска, Крива Паланка. (3214)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Ранко Маневски, Куманово. (3215)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Љубен Јанев, Скопје. (3217)

Свидетелство од III година на име Васка Јованоска, ул. „Л. Филиповски“ бр. 23, Прилеп. (3218)

Свидетелство за VIII одделение на име Хатица Хамидовиќ, с. Житоше, Крушево. (3219)

Ученичка книшка за VIII одделение на име Фикрија Мамудоска, ул. „Тризла“ бр. 505, Прилеп. (3221)

Работна книшка, издадена од СО — Гостивар на име Живко Јосифовски, ул. „Балиндолска“ бр. 227, Гостивар. (3221)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Екрем Демир, Скопје. (3222)

Воена книшка, издадена од Смедерево на име Али Ибраимовски, Скопје. (3223)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Диљавер Рамадани, Куманово. (3224)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Коле Неделковски“ во Скопје на име Благоја Тодоровски, Скопје. (3225)

Свидетелство за VIII одделение на име Тодор Тошески, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 52, Прилеп. (3226)

Свидетелство за III година на име Љубен Трајковски, ул. „Б. Шајкировски“ бр. 22, Прилеп. (3227)

Свидетелство за VIII одделение на име Грозда Тодоровска, ул. „П. Котески“ бр. 216, Прилеп. (3228)

Свидетелство за VIII одделение на име Борка Каклески, ул. „Орде Чопела“ бр. 108 — Варош, Прилеп. (3229)

Диплома на име Данаил Белокапоски, ул. „М. Цепенков“ бр. 5, Прилеп. (3230)

Диплома бр. 0874 на име Вlado Корески, ул. дадено од О. У. „Коле Неделковски“ во Скопје на „Д. Димоски“ бр. 7, Прилеп. (3231)

Ученичка книшка на име Адем Фејзули, с. Јојане, Куманово. (3232)

Диплома, издадена од Економското училиште „Моша Пијаде“ на име Муртези Некати, с. Опае, Куманово. (3233)

Свидетелства за I, II и III година и завршен испит на име Тешик Нечити, с. Оризаре, Куманово. (3234)

Свидетелство, издадено од Техничкото училиште „Наце Буѓони“ — Куманово на име Феми Зукфији, ул. „Романија“ бр. 5-а, Куманово. (3235)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Тодор Јанев“, Чашка на име Николовски Тодор, с. Голозинци, Титов Велес. (3236)

Свидетелство за VIII одделение на име Сотир Попов, ул. „Киро Чучук“ бр. 145, Т. Велес. (3237)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Исмаили Ахмети, ул. „Цетинска“ бр. 30, Тетово. (3238)

Диплома на име Муабије Нуредини, с. Речица, Тетово. (3239)

Свидетелства за I и II година на име Шабан Шабани, с. Пирок, Тетово. (3240)

Свидетелство за VIII одделение на име Неби Дехари, ул. „Вардарска“ бр. 65, Тетово. (3241)

Свидетелство за IV одделение на име Зијак Османи, с. Бродец, Тетово. (3242)

Диплома на име Љамиха Санди, ул. „Пржова Бавча“ бр. 66, Тетово. (3243)

Работна книшка на име Сами Селмани, с. Глоги, Тетово. (3244)

Диплома на име Мухарем Мевљам, ул. „Љуботенска“ бр. 34-а, Тетово. (3245)

Земјоделска здравствена легитимација на име Неби Курашки, с. Порој, Тетово. (3246)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Љаки Сулејмани, ул. „Цетинска“ бр. 135, Тетово. (3247)

Свидетелство за IV година и диплома на име Фихир Бајрами, ул. „127“ бр. 2, Тетово. (3248)

Здравствена легитимација на име Шерибе Хасани, с. Пршовце, Тетово. (3249)

Диплома на име Дика Дрита, ул. „Б. Кидрич“ бр. 35, Гостивар. (3250)

Свидетелство на име Роска Наумоска, ул. „Железничка“ 66, Гостивар. (3251)

Свидетелство за VIII одделение на име Натка Пешова, ул. „Маршал Тито“ бр. 42, Винаца. (3252)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Свето Атанасовски, Скопје. (3253)

Воена книшка, издадена од Штип на име Љубомир Гавровски, Скопје. (3254)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од ОУ „Стив Наумов“ во Скопје на име Велимир Трајковски, Скопје. (3255)

Свидетелство, издадено од Учителската школа — Битола на име Ангелина Мирчевска, с. М. Коњари, Битола. (3256)

Свидетелство за V одделение на име Летка Ристеска, с. Пештани, Прилеп. (3257)

Работна книшка бр. 1688 на име Борис Звезданоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3258)

Свидетелство за VIII одделение на име Добре Спиркоски, ул. „Ладо Лапецот“ бр. 80, Прилеп. (3259)

Воена книшка на име Нове Илиески, с. Сливје. (3260)

Работна книшка на име Гурѓа Трајковска, ул. „Бр. Филипови“ бр. 11, Куманово. (3261)

Свидетелство за III клас на име Љубе Кузмановски, ул. „Косовска Бригада“ бр. 15, Куманово. (3262)

Свидетелство за II клас на име Јовица Букановски, ул. „Ј. Усеини“ бр. 5, Куманово. (3263)

Работна книшка Рег. бр. 9692, серија бр. 79039, издадена од Собранието на општината Ресен на име Јаневска Тине Љубица, Ресен. (3264)

собрание Македонски Брод на име Новески Илчо, Македонски Брод. (3265)

Свидетелство за VIII одделение на име Кеманзија Ајрадиноски, с. Пласница, Македонски Брод. (3266)

Работната заедница на Советот за истражувачки работи во рударството — Скопје

распишува

КОНКУРС

за прием на еден советник — технолог
Услови:

Кандидатите, покрај општите услови за засновање на работен однос предвидени со законот, потребно е да ги исполнуваат и следните услови:

- да се дипломирани технологи;
- да имаат над пет години работно искуство по дипломирањето;
- да имаат активно познавање на францускиот јазик.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход е утврден според самоуправниот општ акт за лични доходи на работниците во Стручната служба на Советот за истражувачки работи во рударството — Скопје. (227)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
— ООЗТ — Институт за заштита на растенијата — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:
— еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот фитопатологија;

- избор на еден научен работник по ентомологија во звањето асистент.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ, а согласно донесената одлука за Критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за заштита на растенијата — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (225)

СОДРЖИНА

	Страна
101. Одлука за распоред на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1980 година — — — —	273
102. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 75/79 од 29 февруари 1980 година — — — —	274
103. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 150/79 од 29 февруари 1980 година — — — —	275
104. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/79 од 6 март 1980 година — — — —	276
105. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 88/79 од 6 март 1980 година — — — —	276
106. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 202/79 од 13 март 1980 година — — — —	277
107. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/79 од 6 март 1980 година — — — —	278

Општествени договори и самоуправни спогодби

- | | |
|---|-----|
| 166. Спогодба за промена на затечените цени на сончогледовата сачма — — — — | 279 |
| 167. Спогодба за промена на затечените цени на премиксите Вамидо Ж-4/а 0,5% и Вамидо Ж-1/а 0,5% — — — — | 279 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | |
|--|-----|
| 168. Одлука за усогласување на нивоата на пензиите остварени во одделни периоди — — — — | 279 |
| 169. Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за лицата привремено невработени додека примаат паричен надоместок за време на привремената невработеност — — — — | 280 |

ШТИП

- | | |
|--|-----|
| 170. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1980 година на општина Винаца — — — — | 280 |
| 171. Одлука за стапката на придонесот од катастарски доход и паушалниот придонес за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општината Штип за 1980 година — — — — | 281 |

ВИНИЦА

- | | |
|--|-----|
| 172. Одлука за учество во трошоците за користење на лекаства — — — — | 281 |
|--|-----|

ВАЛАНДОВО

- | | |
|---|-----|
| 173. Одлука за утврдување висината и рас пределбата на стапката од придонесот за станбена изградба за 1980 година — — — — | 282 |
|---|-----|

КАВАДАРЦИ

- | | |
|---|-----|
| 174. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — — — — | 282 |
|---|-----|

- | | |
|--|-----|
| 175. Одлука за надоместок на трошоците на делегатите што ги именува Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци и надоместок на трошоците за службено патување на делегатите на Собранието, работниците во Стручната служба и членовите на Инвестициониот совет за изградба на „Нов здравствен дом“ во Кавадарци — — — — | 283 |
|--|-----|

ТИТОВ ВЕЛЕС

- | | |
|--|-----|
| 176. Одлука за утврдување основницата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1980 година — — — — | 284 |
|--|-----|

СТРУМИЦА

- | | |
|---|-----|
| 177. Одлука за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патувањето и престојот во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — | 284 |
|---|-----|